

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

СМАРТ ТВ

ВАЖНО

Молиме прочитајте го внимателно овој прирачник пред да го инсталирате и работите со телевизорот.

Чувајте го овој прирачник при употреба за понатамошни референци.

Содржина

A	Информации за безбедност.....	6
A.A	Ознаки на производот	7
A.B	Предупредување.....	7
A.B	Предупредувања за монтажа на сид.....	8
A.G	Поедноставена декларација за согласност на ЕУ.....	9
A.D	Апликации и перформанси	9
A.E	Заштита на податоците.....	9
B	Вовед и инсталација на стапала/држач.....	9
B.A	Распакување.....	9
B.B	Инсталација	11
B	ТВ копчиња и врски	12
B.A	ТВ копче	13
B.B	Врски.....	14
G	Далечински управувач	15
D	Инсталација на телевизор.....	16
D.A	Намести го телевизорот	16
D.B	Поврзете антена и напојување	16
E	Почетно поставување	17
E.A	Спарување Bluetooth далечинец	17
E.B	Избор на јазик.....	18
E.B	Избор на поставување на телевизор.....	18
E.G	Поставување на Google TV	19
E.G.A	Поставување со апликацијата Google Home.....	19
E.G.B	Поставен на ТВ.....	20
E.G.B	Пријавите се со вашата сметка на Google.....	20
E.G.G	Услови за услуги на Google.....	21

Е.Г.Д	Потврдување или одбивање на услугите и функциите на Google.....	22
Е.Г.Е	Изберете ги вашите претплати.....	22
Е.Г.Ж	Избор на регион или земја.....	23
Е.Г.З	Одрицање од одговорност.....	24
Е.Д	Поставување на основна телевизија.....	24
Е.Д.А	Изберете Wi-Fi мрежа.....	24
Е.Д.Б	Избор на регион или земја.....	24
Е.Д.В	Одрицање од одговорност	25
Е.Е	Родителска контрола	25
Ж	Инсталација на канали.....	26
Ж.А	Режим на тјунер	27
Ж.А.А	Антена	27
Ж.А.Б	Кабел.....	28
Ж.А.В	Сателит.....	29
3	Проверка на поставките	35
И	Почетна страница	36
И.А	Профил на Google.....	38
И.Б	Апликации.....	38
И.В	Библиотека	39
И.Г	Пребарување на Google TV	39
И.Д	Известување.....	41
К	Поставувања	41
К.А	Поставете го името на уредот	42
К.Б	Канали и влезови.....	43
К.Б.А	Канали.....	43
К.Б.Б	Надворешни влезови	60
К.В	Екран и звук.....	62
К.В.А	Слика	62
К.В.Б	Екран.....	63
К.В.В	Звук.....	63
К.В.Г	Аудио излез	64
К.Г	Мрежа и интернет.....	64

К.Г.А	Wi-Fi вклучување/исклучување.....	65
К.Г.Б	Изберете достапна Wi-Fi мрежа.....	65
К.Г.В	Други опции.....	65
К.Г.Г	Етернет опции.....	65
К.Д	Сметки и пријавување.....	65
К.Е	Приватност	67
К.Ж	Апликации.....	68
К.З	Систем.....	69
К.З.А	Пристапност	69
К.З.Б	За	69
К.З.В	Датум и време.....	70
К.З.Г	Јазик	70
К.З.Д	Тастатура.....	70
К.З.Е	Складирање.....	70
К.З.Ж	Амбиентален режим	71
К.З.З	Моќ и енергија.....	71
К.З.И	Улогите.....	71
К.З.К	Гугл	71
К.З.Л	Системски звуци	72
К.З.М	Телевизија	72
К.З.Н	Време на работење на системот	73
К.З.О	Рестарт	73
К.И	Далечински и додатоци.....	73
К.К	Помош и повратни информации.....	73
Л	ТВ во живо	74
Л.А	Мени на канали	74
Л.А.А	Водич за програмата	74
Л.А.Б	Достапни се нови канали.....	75
Л.Б	ТВ опции	76
Л.Б.А	Јазик на титловите	76
Л.Б.Б	Добав омилена.....	77
Л.Б.В	Отстранување на омилена	80

Л.Б.Г	Отворени фаворити	81
Л.Б.Д	Аудио јазик	82
Л.Б.Е	Опции за канали	82
M	Апликација за мултимедијален плеер.....	86
H	Решавање на проблеми	87
O	Технички спецификации.....	88
O.A	Ограничувања.....	91
O.B	Лиценци.....	91

А Информации за безбедност



Во екстремни временски услови (бури, молњи) и долги периоди на неактивност (одење на одмор) го исклучете телевизорот од електричната мрежа.

Приклучокот се користи за исклучување на телевизорот од електричната мрежа и затоа мора да остане лесно оперативен. Ако телевизорот не е електрично исклучен од електричната мрежа, уредот сепак ќе црпи енергија за сите ситуации, дури и ако телевизорот е во режим на готовност или исклучен.

Забелешка: Следете ги инструкциите на еcranот за работа со поврзаните функции.

Важно: Молиме прочитајте ги овие инструкции целосно пред да го инсталirate или работите со телевизорот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред е наменет да се користи од лица (вклучувајќи ги и децата) кои се способни / искусни за користење на таков уред без надзор, освен ако не им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на уредот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.

- Користете телевизор на надморска височина помала од 2000 метри, на суви места и во региони со умерена или тропска клима.
- Телевизорот е наменет за домаќинство и слична општа употреба, но исто така може да се користи и на јавни места.
- За вентилација, оставете најмалку 10 см слободен простор околу телевизорот.
- Вентилацијата не треба да биде попречена со покривање или блокирање на вентилационите отвори со предмети, како што се весници, покривки, завеси итн.
- Приклучокот на кабелот за напојување треба да биде лесно достапен. Не ставајте телевизор, мебел итн. на кабелот за напојување. Оштетениот кабел за напојување може да предизвика пожар или да предизвика електричен удар. Ракување со кабелот за напојување, не го исклучувајте телевизорот со повлекување на кабелот. Никогаш не го допирајте кабелот за напојување со влажни раце бидејќи тоа може да предизвика краток спој или електричен удар. Никогаш не правете јазол во кабелот за напојување и не го врзувајте со други жици. Кога е оштетен мора да се замени, тоа треба да се направи само од страна на квалификуван персонал.
- Не го изложувајте телевизорот на капење или прскање на течности и не ставајте предмети полни со течности, како што се вазни, чаши итн. на или над телевизорот (на пример, на полици над уредот).
- Не го изложувајте телевизорот на директна сончева светлина и не ставајте отворен оган како запалени свеќи на врвот или во близина на телевизорот.
- Не ставајте никакви извори на топлина како електрични грејачи, радијатори итн. во близина на телевизорот.

- Не го ставајте телевизорот на подот или на наклонети површини.
- За да се избегне опасност од задушување, ги чувајте пластичните кеси надвор од дофат на бебиња, деца и домашни животни.
- Внимателно го прикачете држачот на телевизорот. Ако држачот е снабден со завртки, затегнете ги цврсто за да спречите телевизорот да се врти. Не ги затегајте премногу завртките и правилно ги монтирајте гумите на држачот.
- Не фрлајте батериии во оган или со опасни или запаливи материјали.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Батериите не смеат да бидат изложени на прекумерна топлина како сонце, оган или слично.
- Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да предизвика губење на слухот.

Над сè - никогаш не дозволувајте никој, особено децата, да го турка или удира екранот, да турка нешто во дупки, слотови или било какви отвори во кутијата.

А.А Ознаки на производот

Следниве симболи се користат на производот како маркер за ограничувања и мерки на претпазливост и безбедносни инструкции. Секое објаснување треба да се земе во предвид кога производот носи само поврзана ознака. Забележете такви информации од безбедносни причини.



Опрема од класа II: Овој уред е дизајниран на таков начин што не бара безбедно поврзување со електрично заземјување.



Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци од домаќинството низ ЕУ. Молиме рециклирајте одговорно за да промовирате одржлива повторна употреба на материјалните ресурси. За да го вратите користениот уред, молиме користите системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен производот.

А.Б Предупредување

Не ја голтајте батеријата, поради опасност од хемиско изгорење. Овој производ или додатоците кои се доставуваат со производот може да содржат батерија на монета/копче. Ако батеријата се проголта, може да предизвика сериозни внатрешни изгореници за само 2 часа и може да доведе до смрт.

Чувајте нови и искористени батериии подалеку од деца. Ако одделот за батериии не се затвори сигурно, престанете да го користите производот и го чувајте подалеку од деца. Ако мислите дека батериите можеби биле проголтани или ставени во било кој дел од телото, побарајте итна медицинска помош.

Телевизорот може да падне, предизвикувајќи сериозни повреди или смрт. Многу повреди, особено кај децата, може да се избегнат со преземање на едноставни мерки на претпазливост како што се:

- СЕКОГАШ користете шкафови или држачи или методи за монтажа препорачани од страна на производителот на телевизорот.
- СЕКОГАШ користете мебел кој може безбедно да го поддржува телевизорот.
- СЕКОГАШ се уверете дека телевизорот не виси над работ на мебелот.
- Секогаш ги едуцирајте децата за опасностите од качување на мебел за да дојдете до телевизорот или неговите контроли.
- СЕКОГАШ насочувавјте кабли и кабли поврзани со телевизорот така што не можат да се сопнат, повлечат или фатат.
- НИКОГАШ не ставајте телевизор на нестабилна локација.
- Никогаш не ставајте телевизор на висок мебел (на пример, плакари или полици за книги) без да го закотвите мебелот и телевизорот на соодветна потпора.
- Никогаш не го ставајте телевизорот на ткаенина или други материјали кои можат да се наоѓаат помеѓу телевизорот и мебелот.
- Никогаш не ставајте предмети кои можат да ги искушат децата да се качат, како играчки и далечински управувачи, на врвот на телевизорот или мебелот на кој е поставен телевизорот.
- Опремата е погодна само за монтажа на височини ≤ 2 метри.

Ако постоечкиот телевизор ќе биде задржан и преместен, истите размислувања како погоре треба да се применат.

Апарати поврзани со заштитно заземјување на зградата преку приклучување на мрежата или преку друг апарат со врска со заштитно заземјување и на телевизиски дистрибутивен систем со користење на коаксијален кабел, во некои околности може да создаде опасност од пожар. Поради тоа, поврзувањето со телевизискиот дистрибутивен систем мора да биде обезбедено преку уред кој обезбедува електрична изолација под одреден фреквентен опсег (галвански изолатор).

A.B Предупредувања за монтажа на сид

- Прочитајте ги инструкциите пред да го монтирате телевизорот на сидот.
- Комплетот за монтирање на сид е опционално. Можете да го добиете од локалниот дилер ако не е снабден со телевизорот.
- Не инсталирајте телевизор на таванот или на наклонет сид.
- Користете наведени завртки за сид и други додатоци.

Цврсто ги затегнете завртките за сид за да спречите телевизорот да падне. Не ги затегајте премногу завртките.

Сликите и илустрациите во овој кориснички прирачник се дадени само за референца и може да се разликуваат од вистинскиот изглед на производот. Дизајнот и спецификациите на производот може да се променат без известување.

А.Г Поедноставена декларација за согласност на ЕУ

StreamView GmbH објавува дека уредот за радио опрема Смарт ТВ е во согласност со Директивата 2014/53/EU.

А.Д Апликации и перформанси

Брзината на преземање зависи од вашата интернет конекција. Некои апликации може да не се достапни во вашата земја или регион. Нетфликс е достапен во одредени земји: <https://help.netflix.com/node/14164> Потребно е членство во стриминг. Повеќе информации на www.netflix.com. Достапноста на јазикот за Google Assistant зависи од поддршката за гласовно пребарување на Google.

А.Е Защита на податоците

Провајдерите на апликации и провајдерите на услугите можат да собираат и користат технички податоци и слични информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на технички информации за овој уред, системот и апликативниот софтвер и периферните уреди. Тие можат да ги користат таквите информации за подобрување на производите или за обезбедување на услуги или технологии кои не ви идентификуваат лично. Дополнително, некои услуги од трети лица, веќе обезбедени во уредот или инсталирани од вас по купувањето на производот, може да побараат регистрација со вашите лични податоци. Некои услуги може да собираат лични податоци без дополнителни предупредувања. StreamView GmbH не може да биде одговорен за можно прекршување на заштитата на податоците од страна на трети лица.

Б Вовед и инсталација на стапала/држач

Благодариме ви за изборот на нашиот производ. Наскоро ќе уживате во новиот телевизор. Молиме прочитајте ги овие инструкции внимателно. Тие содржат важни информации кои ќе ви помогнат да го добиете најдоброто од вашиот телевизор и да обезбедите безбедна и правилна инсталација и работа.

Б.А Распакување


Извадете ги стапалата и телевизорот од пакувањето и ги ставете на маса или било која друга рамна површина.

- Користете рамна и цврста маса или слична рамна површина која може да ја издржи тежината на телевизорот.
- Не го држите телевизорот на екранот.
- Внимавайте да не го изгребете или скршите телевизорот.


- Нозете се означени лево и десно.

Модели со централна вртлива држач

1 43" - 55"




1 65" - 75" ⚡⚡





Модели со странични нозе

1 43" - 55"



1 65"-85" ⚡⚡







Б.Б Инсталација

Сите слики се само за референца. Молиме погледнете на самиот производ и QIG, кој е во кутијата, за повеќе детали.

Модели со централна вртлива држач




Модели со странични нозе



Вашиот телевизор е подготвен за VESA-компабилна заграда за монтирање на сид. Ова не е снабдено со вашиот телевизор. Контактирајте го локалниот дилер за да го купите препорачаниот носач за монтирање на сид.

Дупки и мерења за инсталација на сидна конзола:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8 (M6)	12



В ТВ копчиња и врски

Внимание:



Ако сакате да поврзете уред со телевизорот, уверете се дека и телевизорот и уредот се исклучени пред да направите било каква врска. Откако врската е завршена, можете да ги вклучите уредите и да ги користите.




Не допирајте и не бидете близку до HDMI, USB терминалите и спречувајте електростатско празнење да ги вознемира овие терминали додека се во USB режим на работа, или тоа ќе предизвика телевизорот да престане да работи или да предизвика абнормален статус.

Забелешка:

Вистинската позиција и распоред на портите може да се разликуваат од модел до модел.


B.A ТВ копче

Точниот изглед на телевизорот, вклучувајќи го и поставувањето на логото и рамката, се разликува од моделот на телевизорот. Молиме користете ги овие илустрации само како референца.




Притиснете го ова копче во режим на готовност за да го вклучите / исклучите телевизорот.

В.Б Врски



Г Далечински управувач




	Копче за моќ / Standby: Брза готовност / Standby / Вклучено
	Извор/влез: Изберете влез на телевизорот
0-9	Нумерички копчиња: Вклучете го каналот во режим на ТВ во живо, внесете број или буква во текстуалното поле на еcranот
ТЕКСТ	Отворете и затворете телетекстот (каде што е достапно во ТВ режим во живо)
ПОДЛОГА	Вклучување и исклучување на титловите (каде што е достапно)
	Копчиња во боја: Следете ги инструкциите на еcranот за функциите на копчињата во боја
	Микрофон: Активирање на Google Assistant
	Profile Switch: Префери се помеѓу повеќе профили на Google
	Поставувања: Прикажи мени за поставување на ТВ во живо (во режим на ТВ во живо), прикажи достапни опции за подесување како звук и слика
	Насочени копчиња: Навигирање по менијата, поставување на опции, поместување на фокусот или курсорот итн., и прикажување на подстраниците во режим на ТВ-телетекст во живо кога се притиснат десно или лево. Следете ги инструкциите на еcranот
	OK: Потврдете избор, влезете во под-менија, погледнете листа на канали (во ТВ режим во живо). Притиснете 5 секунди за да го вклучите/исклучите позадинското осветлување на далечинското управуваче
	Назад/Враќање: Враќање на претходниот еcran на менито, оди еден чекор назад, затвори прозорци, затвори телетекст (во режим на ТВ-телетекст во живо). Излезете од репродукцијата на мултимедијални датотеки и се вратете во прегледното мени на MMP (Multi Medi Player)
	Електронски програмски водич
	Дома: Отворете го почетниот еcran
	Јачина на звукот +/-: Ја контролира јачината на звукот на телевизорот.
	Исклучување на звукот: Целосно ја исклучете јачината на звукот на телевизорот
	Програми +/-: Префлување помеѓу ТВ/радио канали. Прелистување на листата на канали страница по страница кога листата на канали е прикажана на еcranот на телевизорот.
	Лансирање на апликацијата Youtube
	Лансирање на апликацијата Netflix
	Лансирање на Prime Video апликацијата
	Лансирање на апликацијата Дизни +

	Лансирање на Apple TV апликацијата
ТЕЛЕВИЗИЈА ВО ЖИВО	Лансирање на апликацијата во живо

Д. Инсталација на телевизор


Д.А Намести го телевизорот

Ставете го телевизорот на цврсто место кое може да се справи со тежината на телевизорот. За да се избегне опасност, молиме не го позиционирајте телевизорот во близина на вода или извори на топлина (како што се светлина, свеќа, грејач), не ја блокирајте вентилацијата на задната страна на телевизорот.



Д.Б Поврзете антена и напојување

- Поврзете го кабелот на антената на задната страна на телевизорот.
- Приклучете го кабелот за напојување на телевизорот (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Телевизорот влегува во режим на готовност (црвено светло).
- Вклучете го телевизорот со притискање на копчето за напојување на телевизорот или копчето за напојување на далечинскиот управувач.



*Точниот изглед на телевизорот, вклучувајќи го и логото и рамката, се разликува од моделот на телевизорот. Молиме користете ги овие илустрации само како референца.


E Почетно поставување

За првото почетно поставување, волшебникот за подесување на еcranот ќе ви води низ поставувањето на телевизорот. Моля, следете ги инструкциите внимателно за да го подесите телевизорот правилно.

E.A Спарување Bluetooth далечинец


Истовремено притиснете **копчињата BACK и Home** на далечинскиот управувач за да влезете во режим на Bluetooth спарување. Индикаторот на далечинското управуваче ќе трепне кога ќе започне процесот на спарување.

Ние ви препорачуваме да го завршите процесот на спарување на далечинскиот управувач. Сепак, ако го прескокнете ова, можете потоа да го поврзете далечинското управуваче со телевизорот во менито Настройки > далечински управувачи и додатоци.



Е.Б Избор на јазик

Користете копчиња нагоре/надолу за да изберете системски јазик, а потоа притиснете **OK** за да го потврдите.




Е.В Избор на поставување на телевизор

Користете копчиња нагоре/надолу за да ја изберете опцијата за подесување на телевизорот, а потоа притиснете **OK** за да потврдите.

Забелешка: Ако изберете Поставување на Google TV, ќе ви биде потребна сметка на Google за да продолжите со инсталацијата. Можете да користите постоечка сметка на Google или да креирате нова.


Забелешка: Молиме изберете опција Поставување на основна телевизија ако сакате да го користите телевизорот само за да гледате ТВ или да слушате радио програми преку земна антена, кабелска или сателитска антена и ако не сакате да го поврзете телевизорот со интернет, така што можете да гледате видео содржини од стриминг апликации како Јутјуб или Нетфликс.

Деталната инсталација на опцијата Basic TV е описана во поглавјето 6.5.



E.Г Поставување на Google TV

E.Г.А Поставување со апликацијата Google Home



За да се постави апликацијата Google Home, неопходно е да се има мобилен уред (паметен телефон или таблет) со инсталрирана апликација Google Home. За да ја инсталирате

апликацијата Google Home, скенирајте го QR кодот на телевизорот или побарајте Google Home во продавницата за апликации на мобилниот уред. Ако апликацијата Google Home е веќе инсталирана на вашиот мобилен уред, отворете ја и ги следете инструкциите на телевизорот и мобилниот уред. Поставувањето на телевизорот преку апликацијата Google Home на вашиот мобилен уред не треба да се прекине.

Забелешка: Некои мобилни уреди со најновата верзија на Андроид оперативниот систем не се целосно компатибилни со инсталацијата на Google TV преку апликацијата Google Home. Затоа ја препорачуваме опцијата за инсталација Поставување на ТВ.

Е.Г.Б Поставен на ТВ


За да ги искористите многуте предности на Google TV, телевизорот мора да биде поврзан со интернет. Можете да го поврзете телевизорот со модемот/рутерот безжично преку Wi-Fi или преку кабел.

Вашата интернет конекција автоматски ќе биде откриена и прикажана ако сте го поврзали телевизорот со модемот/рутерот директно на кабелот.

Ако сакате да го поврзете телевизорот со интернет безжично преку Wi-Fi, притиснете копчиња нагоре/надолу за да ја изберете саканата WLAN мрежа, внесете лозинка и потоа притиснете Потврди за да ја воспоставите конекцијата. Ако изберете Прескокни бидејќи сакате да го поставите телевизорот како основен телевизор, можете да ја конфигурирате интернет конекцијата подоцна во менито за поставување на телевизорот.


Е.Г.В Пријавите се со вашата сметка на Google

За да се пријавите со вашата сметка на Google, внесете ја вашата е-майл адреса и лозинка.




Е.Г.Г Услови за услуги на Google

Пред да продолжите, ве молиме одвојете време да ги прочитате Општите правила и услови, Условите за користење на игри, Политиката за приватност и достапните услуги на Гугл. Вие го деклариране својот договор со овие услуги со кликување на Прифати.




Изберете Прифати за да потврдите дали сакате вашата локација да биде идентификувана во Политиката за приватност на Google и се согласете автоматски да испраќате дијагностички информации до Google за да го подобрите вашето искуство со Google.



Е.Г.Д Потврдување или одбивање на услугите и функциите на Google


Внимателно ги прочитайте услугите и функциите кои ги нуди вашиот телевизор. Ако не сакате да активирате една или повеќе од понудените услуги, можете да ги одбиете со кликување Не, благодаре.



Е.Г.Е Изберете ги вашите претплати


Изберете кои апликации за стриминг сакате да ги инсталирате автоматски. Ова може да бидат апликации за кои веќе имате претплата, или апликации предложени од страна на Google.

Некои апликации се веќе однапред избрани. Можете да ги деселектирате, што значи дека тие нема да бидат автоматски инсталирани за време на првиот процес на поставување.




Е.Г.Ж Избор на регион или земја

Изберете земја во која се наоѓате за да ја извршите инсталацијата правилно. Ова е важно бидејќи достапноста во Google Play продавницата и постапката за инсталација на многу апликации зависи од географската локација. Ова е причината зошто одредени апликации се достапни за една земја, а не за други.



Е.Г.3 Одрицање од одговорност



Молиме внимателно прочитајте ги Условите на услугата и Политиката за приватност и ги прифатете со кликување на Следни.

Е.Д Поставување на основна телевизија


Ако сакате да го користите телевизорот само за да гледате ТВ или да слушате радио програми преку земна антена, кабелска или сателитска антена и ако не сакате да го поврзате телевизорот со интернет, така што можете да гледате видео содржини од стриминг апликации како YouTube или Netflix.

Е.Д.АИзберете Wi-Fi мрежа


Ако не сакате да гледате содржини од стриминг сервиси како Netflix или YouTube, изберете опција Прескокни на крајот од листата на достапни Wi-Fi мрежи.

Е.Д.БИзбор на регион или земја

Изберете земја во која се наоѓате за да ја извршите инсталацијата правилно. Ова е важно бидејќи достапноста во Google Play продавницата и постапката за инсталација на многу апликации зависи од географската локација. Ова е причината зошто одредени апликации се достапни за една земја, а не за други.



Е.Д.ВОдрицање од одговорност




Молиме внимателно прочитајте ги Условите на услугата и Политиката за приватност и ги прифатете со кликување на Следни.

Е.Е Родителска контрола

Во првиот процес на инсталација ќе можете да креирате родителска контрола со користење на опцијата "Детски карактеристики" или подоцна во секое време во "Поставки" > "Сметки и пријавување" мени > "Додај дете". Овде можете да поставите профил за вашите деца на Google TV, давајќи им пристап само до избрани, пријателски за

деца апликации, и можете да утврдите до кои од претходно инсталираниоте апликации на телевизорот децата можат да пристапат.




За да креирате профил на дете или да додадете друг профил на дете, следете ги чекорите за инсталација и инструкциите на еcranот. За време на процесот на инсталација, Гугл исто така ќе биде информиран за карактеристиките на профилот на детето.

Ж Инсталација на канали

Изберете тип на ТВ прием за да инсталирате ТВ/радио канали. Достапни се опциите за прием Копнена воздушна, Кабелска и Сателитска. Истакнете ја опцијата за прием на ТВ сигнал и притиснете **OK** или кликнете на копчето за десна насока за да продолжите.

Ако изберете Прескокни скенирање, можете да го завршите првиот процес на инсталација на телевизорот без инсталирање на ТВ каналите. Потоа можете да ги инсталирате ТВ каналите во менито за поставување на телевизорот.




Ж.А Режим на тјунер

Ж.А.А Антена

Ако е избрана опцијата Антена, телевизорот ќе пребарува дигитални копнени и аналогни еmitувања. На следниот экран ја истакнете опцијата Скенирање и притиснете **OK** за да го започнете пребарувањето или изберете Прескокни Скенирање за да продолжите без да извршите пребарување.


Скенирање на операторот: Ако е достапно, достапните кабелски оператори ќе бидат наведени на еcranот. Обележете го посакуваниот оператор и притиснете **OK**. Изберете Старт и притиснете **OK** за да го извршите скенирањето на каналот.




Ж.А.Б Кабел

Ако е избрана опцијата Кабел, телевизорот ќе бара дигитални кабелски канали.

Во повеќето кабелски канали се достапни само дигитални канали. Изберете Digital за да го продолжите скенирањето.



Скенирање на операторот: Ако е достапно, кабелските оператори ќе бидат наведени на еcranот. Обележете го посакуваниот оператор и притиснете **OK**. Изберете Старт и притиснете **OK** за да го извршите скенирањето на каналот.




Други: Изберете опција Други ако вашиот кабелски оператор не е на листата или ако вашият телевизор е поврзан со локален кабелски систем. Изберете тип на скенирање и притиснете **OK** за да ги прикажете опциите за скенирање.

Целосно скенирање: Автоматско целосно пребарување го пребарува целиот фреквентен опсег; ова треба да биде избрано ако не сите канали се пронајдени за време на мрежното пребарување.

Брзо скенирање: Ќе започне брзо пребарување, кое ќе ги донесе каналите во претходно подреден редослед. Со овој тип на пребарување, потребно е да се внесе мрежниот идентификатор и централната фреквенција.

Мрежно скенирање: Со мрежно пребарување, се пренесува целосна и ажурирана листа на канали на провајдерот, така што приемникот ги препознава сите канали, што е преферирано за кабелските телевизиски оператори. Со овој тип на пребарување, потребно е да се внесе барем мрежниот идентификатор.




Изберете Прескокни скенирање за да продолжите без извршување на пребарување.

Ж.А.В Сателит

Забелешка за инсталација на сателитски канали за Томсон телевизори инсталирани во Австрија или Германија:


Нашите Томсон телевизори имаат функција за сателитски канали, која може да се избере и изврши само за време на првичната инсталација на телевизорите. Оваа функција е достапна само ако Австрија или Германија биле избрани како земји за инсталација за време на првичната инсталација.

Оваа функција ќе се изврши само за време на првичната инсталација на телевизорот кога ќе ги инсталирате сателитските канали.



За да го активирате, следете ги чекорите за инсталација подолу:

- Меню на тјунер - изберете Сателит како опција за инсталација.
- Избор на сателитски канали
- Притиснете **OK** копче за да го потврдите изборот.



Сателитска инсталација

Изберете опција за инсталација Digital за да продолжите со инсталацијата на сателитските канали.


M7 оператори

Операторите на M7 се платена телевизија оператори кои нудат културно-јазични пакети за осум земји: Холандија, Белгија, Германија, Австрија, Чешка, Словачка, Романија и Унгарија.



Ако телевизорот е поврзан со сателитски систем за прием на повеќе сателити, изберете Да и притиснете **OK** за да продолжите.

Ако сте поврзани на сателитски систем со сателитски прием, изберете Не и ги следете инструкциите за инсталација на екранот.



За да извршите автоматско откривање на DiSEqC портата, притиснете жолто копче на далечинското управуваче и потоа притиснете сино копче за да го започнете скенирањето на каналот.



Ако сакате да го откажете тековното пребарување, притиснете **копче Назад**. Каналите кои веќе се пронајдени ќе бидат зачувани во листата на канали. Кога првичното подесување е завршено, резултатите ќе бидат прикажани. Притиснете **OK** за да го завршите поставувањето.

Инсталација на локален сателитски оператор


Ако е достапно, изберете оператор од листата за вашата локација на инсталација. Каналите ќе бидат сортирани според LCN каналот за сортирање на избраниот оператор.

Други


Изберете ја опцијата за инсталација ако сакате да ги програмирате сателитските канали поединечно.

Еcranот на телевизорот е поделен во три колони. Притиснете копчиња нагоре/надолу и лево/десно на далечинското управуваче за да се движите низ колоните.


Прва колона - Сателит: Изберете го претпочитаниот сателит од листата и го избери OK копчето.



Транспондер: Изберете и означете поединечни транспондери од листата ако не сакате да го скенирате целиот сателит, туку само одредени транспондери.



Трета колона – Карактеристики на приемот: Поставете карактеристики за прием на сателитот што го изберете, на пример Unicable On / Off или DiSEqC позиција на избраниот сателит. По дифолт, оваа колона е поставена на единствен сателитски прием.




Забелешка: Функционалноста на **копчињата за боја** е означена на дното на екранот.

Притиснете црвено копче за да избришете сателит или сателитски транспондер од листата.
Притиснете зелено копче за да уредите сателит или сателитски транспондер од листата.
Притиснете жолто копче за да додадете сателити или сателитски транспондери.
Притиснете сино копче за да започнете пребарување на сателитски преноси од сателит или од еден сателитски транспондер.


Забелешка: Ако нивото и квалитетот на сигналот не се прикажани за избраниот сателит, користете копчиња за насочување за да изберете друг сателитски транспондер од листата во втората колона за да го потврдите сателитскиот прием. Овој чекор може да биде потребен ако првиот транспондер во листата е неактивен. За да продолжите со пребарувањето на целиот сателит, отстранете селекцијата на избраните транспондери и притиснете сино копче за да го започнете пребарувањето.

Кога ќе завршите со инсталирањето на сателитските канали, можете да инсталирате други тјунари ако вашият телевизор е исто така поврзан со антена или кабелска телевизија.




3 Проверка на поставките

Молиме потврдете ги поставувањата на режимот на тјунер во системските поставувања. Ако сакате да ја смените земјата/регионот или типот на инсталација на каналот, обележете ја соодветната опција на менито и притиснете **OK**. Погледнете го претходниот параграф за инсталација за да ги поставите поставувањата.



Ако поставувањата за инсталација се поставени правилно, притиснете Старт сега за да продолжите со конечната инсталација,

Ве молам, чекајте телевизорот да го заврши процесот на поставување. Ова може да трае неколку минути. Ова време е потребно за да се заврши конечната инсталација во зависност од избраните поставувања.



И Почетна страница

Почетниот еcran е централен дел на вашиот телевизор. Од почетниот еcran можете да ја лансирате било која инсталрирана апликација, да ја лансирате апликацијата во живо за да гледате ТВ преноси, да гледате филм од различни апликации за стриминг или да се префрлите на уред поврзан на HDMI портата. Исто така, можете да излезете од работата на било која апликација во секое време и да се вратите на почетниот еcran со притискање на копчето Home на далечинскиот управувач.

Во првиот ред, содржината на стриминг апликациите инсталрирани на телевизорот ќе бидат предложени според критериумите за пребарување во историјата на пребарувањето. Тука, исто така, ќе го најдете директниот избор на последната избрана ТВ влезна конекција. Во оваа линија, на првата позиција, исто така, ќе го најдете кутијата за избор со последниот влезен извор, ако HDMI CEC контролната функција е вклучена на овој уред.




Забелешка: Во зависност од поставувањата на телевизорот и изборот на земја за време на првичното поставување, почетното мени може да содржи различни елементи.

Вториот ред (Вашите апликации) е редот на апликации. Најважните апликации за стриминг сервиси како што се Netflix или YouTube, како и ТВ во живо и MMP (мултимедијален плеер) може да се најдат овде.

Изберете апликација со насочувачки копчиња на далечинскиот управувач и го потврдете својот избор со **OK** копчето за да ја стартирате избраната апликација.

Изберете апликација и притиснете и задржите **OK** копче за да ја избришете избраната апликација од редот на фаворити, да ја преместите на нова позиција или да ја лансирате.



На претпоследната и последна позиција во овој ред ќе најдете кутии со опциите Преурдување и Додавање на апликации. Изберете ги овие опции за да ги преуредите апликациите во овој ред или да додадете нова апликација во овој ред Омилени апликации.


Работата на ТВ апликацијата во живо и мултимедијалниот плеер е објаснета во посебно поглавје на менито.

Подолу на почетниот екран ќе најдете дополнителни канали прикажани по жанр или категорија на стриминг содржина.

И.АПрофил на Google


Дојдете до иконата на вашиот профил во горниот лев агол и притиснете **OK**. Обележете ја иконата на профилот и притиснете **OK**.

Овде можете да ги промените поставувањата на профилот, да додадете нови сметки на Google или да управувате со веќе постоечки сметки.




И.БАпликации

Изберете таб Апликации на почетниот екран за да ги прикажете апликациите инсталирани на телевизорот. За да инсталирате апликација, отидете на лентата за пребарување и го напишете името на апликацијата. Ова ќе започне пребарување во Google Play продавницата.




И.В Библиотека

Изберете јазичето Библиотека на почетната страница за да ја пуштате стриминг содржината што веќе сте ја купиле или изнајмиле на телевизорот или мобилните уреди како што е мобилниот телефон или таблет со користење на вашата сметка на Google.




И.Г Пребарување на Google TV



Алатките за пребарување се наоѓаат во горниот десен дел на еcranот. Можете или да внесете збор за да започнете пребарување со помош на виртуелната тастатура или да пробате гласовно пребарување со помош на микрофонот вграден во вашиот далечински управувач. Поместете го фокусот на саканата опција и притиснете **OK** за да продолжите.


Гласовно пребарување – Притиснете иконата на микрофонот за да ја започнете функцијата за гласовно пребарување. Полето за гласовно пребарување на Google се појавува на врвот на еcranот. Поставете го вашето прашање на Гугл и телевизорот ќе ви одговори. За локални термини за пребарување важно е јазикот на менито на телевизорот да биде поставен на локалниот јазик.

Пребарување на тастатура – Изберете лентата за пребарување и притиснете **OK**. Виртуелната гугл тастатура ќе се појави на еcranот. Напишете прашање на кое сакате да одговорите.




И.Д Известување

Копчето за известување се појавува само кога има едно или повеќе непрочитани известувања. За да ги проверите, молиме отидете на иконата за поставувања, која ќе го отвори подменито. На дното на подменито, ќе можете да ги најдете сите најнови известувања.



К Поставувања

За да ја видите целосната листа на достапни поставувања, отидете на Почетниот еcran, со притискање на копчето Почетниот еcran. Кликнете на копчето Поставки во горниот десен агол.



* Горенаведените слики се само за референца, молиме погледнете на производот за детали.


К.А Поставете го името на уредот

Во ова мени имате опција да го изберете името на вашиот телевизор од листата на предложени имиња. Исто така, можете да доделите прилагодено име за вашиот телевизор.

Ова е важно за работење на Chromecast функцијата, така што вашиот телевизор ќе биде идентификуван со точното име. Со доделување на името на телевизорот, вашиот телевизор, исто така, ќе биде правилно идентификуван во вашата домашна мрежа.

К.Б Канали и влезови

Скенирајте за достапни канали и достапни влезови.



К.Б.А Канали

Изберете Tuner Mode и притиснете **OK** за да продолжите. Потоа истакнете една од достапните опции: антена, кабел или сателит. Притиснете **OK** и потоа притиснете **Назад** на далечинскиот управувач за да ги видите опциите за подесување. Во зависност од изборот на приемник, ќе има различни опции за подесување.

Забелешка: Пред скенирање за канали, може да се побара да го внесете ПИН кодот за да продолжите. Можете да го поставите ПИН кодот со отворање на апликацијата за ТВ во живо за прв пат. Ќе ви биде потребен овој ПИН код за различни ТВ функции, како повторно скенирање на канали, поставување на родителска контрола или ресетирање на телевизорот на фабрички поставувања. Алтернативно, може да биде побарано да поставите ПИН код по завршувањето на скенирањето на каналот во првичниот процес на инсталација.

Забелешка: Понатамошното мени за поставување е релевантно само ако последниот влез е сателит. За секој друг влез ќе има само скенирање на канали и виртуелна тастатура.


К.Б.А.А Скенирање на каналот

К.Б.А.А.А Антена

Изберете Антена во подменито Режим на тјунер и притиснете копче Назад за да се вратите во менито за скенирање на канали.

Изберете подменито Сателитско Автоматско Скенирање или Антена Рачно Скенирање и притиснете **OK**. Внесете го ПИН кодот за да продолжите со скенирањето на каналот.


- **Автоматско скенирање на антената:** Притиснете **OK** копче на далечинското управуваче за да извршите автоматско пребарување на DVB-T/T2 канали.
- **Рачно скенирање на антената:** Изберете RF канал со помош на копчињата за десна / лева насока. Нивото на сигналот и квалитетот на сигналот на избраниот канал ќе бидат прикажани. Изберете Start Scan и притиснете **OK** за да го започнете скенирањето за избраниот RF канал. Најдените канали ќе бидат зачувани во листата на канали.
- **Ажурирање на скенирање (Автоматско скенирање на антената):** Притиснете **OK** копче за да ја вклучите/исклучите функцијата за скенирање на ажурирање. Кога е вклучено, ќе ги ажурирате информациите за листата на канали со притискање на Антена Авто Скенирање.



К.Б.А.А.Б Кабел

Изберете Кабел во подменито Режим на тјунер и притиснете копче Назад за да се вратите во менито за скенирање на канали.

Изберете подменито Автоматско скенирање на кабел или Рачно скенирање на кабел и притиснете **OK**. Внесете го ПИН кодот за да продолжите со скенирањето на каналот.



Кабелско автоматско скенирање

Изберете кабелски оператор или изберете Други и притиснете **OK** копче на далечинското управуваче за да извршите автоматско пребарување на дигитални и аналогни DVB-C канали.

Скенирање на операторот

Опционално, DVB-C провајдерите на кабелска телевизија се наведени за време на почетната инсталација на каналот и на листата на операторот во поставувањата, во зависност од избраната земја.

Други

Ако примате DVB-C сигнал од непосветени провајдери на кабелска телевизија, изберете опција Други. Притиснете **OK** за да го започнете пребарувањето на каналот. Во менито за скенирање на канали, можете да изберете една од трите опции за пребарување на канали: Целосно, Напредно или Брзо.

- Целосно:** Автоматско пребарување на сите достапни DVB-C канали.
- Напредно:** Автоматско пребарување на сите достапни DVB-C канали. За оваа опција, потребно е да се внесат параметрите за прием на DVB-C провајдерот, фреквенцијата и мрежниот идентификатор. Со оваа опција за пребарување, каналите се сортирани од LCN на кабелските провајдери.

- **Брзо:** Автоматско пребарување на сите достапни DVB-C канали. Ова ќе ги пребарува сите достапни кабелски транспондери со стандардни симболи.

•

Рачно скенирање на кабелот

Притиснете **OK** копче за да влезете во поставките за скенирање. Притиснете лево/десно копчиња за да го изберете бројот на каналот или фреквенцијата на која сакате да извршите рачно скенирање на еден DVB-C канал транспондер.

К.Б.А.А.В Сателит


Забелешка за инсталација на сателитски канали за Томсон телевизори инсталирани во Австрија или Германија:

Нашите Томсон телевизори имаат функција за сателитски канали, која може да се избере и изврши само за време на првичната инсталација на телевизорите. Оваа функција е достапна само ако Австрија или Германија се избрани како инсталациони земји за време на првичната инсталација на телевизорот.

Оваа функција ќе **се изврши само за време на првичната инсталација на телевизорот кога ќе ги инсталирате сателитските канали.**

Изберете сателит во подменито на Tuner Mode и притиснете копче **Назад** за да се вратите во менито за скенирање на канали.


Изберете подменито Сателитско Автоматско Скенирање и притиснете **OK**. Внесете го ПИН кодот за да продолжите со скенирањето на каналот.



Деталното објаснување за инсталацијата на сателитот може да се најде во поглавјето 7.3 од овој кориснички прирачник.


К.Б.А.Б Подесување на дигиталниот канал

К.Б.А.Б.А Поставување на титлови




- **Поставување на превод:** Поставете ја оваа опција како Исклучено, Основно или Оштетен слух. Ако е избран Оштетен слух, тоа обезбедува превод со дополнителни описи за глувите и гледачите со оштетен слух.
- **Основен префериран јазик:** Поставете еден од наведените јазици како прв дигитален јазик за превод.
- **Секундарен префериран јазик:** Поставете еден од наведените јазици како втор дигитален јазик за превод. Ако примарниот избран јазик во дигиталната опција за јазикот на титловите не е достапен, титловите ќе бидат прикажани со користење на оваа поставка.

К.Б.А.Б.Б Подесување на телетекст



- **Префериран телетекст:** Поставување на јазикот на телетекстот за дигитални еmitивања.
- **Јазикот на страницата за декодирање:** Поставување на јазикот на страницата за декодирање за прикажување на телетекст.

К.Б.А.Б.В Аудио подесување




- **Говорни преводи:** Кога е вклучено, титловите исто така ќе се читаат гласно.
- **Тип на звукот:** Изберете опција Оштетен слух, ако телевизорот е наменет да се користи од лице со проблеми со слухот.

- **Аудио формат:** Изберете стерео или мултиканален, во зависност од поставувањето на аудио системот.
- **Основен префериран јазик:** Поставете една од наведените јазични опции како ваша прва аудио јазична преференција.
- **Секундарен префериран јазик:** Поставете една од наведените јазични опции како ваша втора аудио јазична преференција. Ако примарниот избран јазик во опцијата за аудио јазик не е достапен, аудиото ќе се пушта со користење на оваа поставка.


К.Б.А.Б.Г LCN

Логичка нумерација на канали (LCN) во дигиталната телевизија доделува уникатен број на секој канал според информациите на провајдерот.




К.Б.А.Б.Д Автоматско ажурирање на сервисот

Со поставување на автоматско ажурирање на услугата на Вкл., телевизорот автоматски ќе се ажурира и ќе даде нови дигитални канали или услуги.




К.Б.А.Б.Е Поставувања на HbbTv



- **Овозможи:** Вклучете или исклучете HbbTV .
- **Do Not Tracking:** Кога е вклучено, го оневозможува следењето на каналите со функцијата HbbTV. Нормално, каналите ги следат вашите податоци само за реклами цели.

К.Б.А.В Електронски програмски водич (EPG)



Со притискање **на OK** на далечинскиот управувач, телевизорот ве пренасочува кон апликацијата Live TV и го отвора EPG. Испусете ја удобноста на функцијата Електронски Програмски Водич (EPG) на вашиот телевизор, што ви овозможува лесно да го прелистувате распоредот на каналите кои моментално се достапни во вашата листа на канали. Имајте на ум дека достапноста на оваа функција зависи од програмата.

Алтернативно, можете да пристапите до електронскиот програмски водич додека сте во ТВ режим во живо, со едноставно притискање на **OK** копчето и потоа избирање на Програмски водич. За да се вратите на ТВ во живо, притиснете **копче Назад** на далечинскиот управувач.


Навигација низ програмскиот водич со помош на копчињата за насочување на далечинскиот управувач. Користете копчиња за насока нагоре/надолу или копчињата за програма +/- за да прелистувате низ каналите, и копчињата за десно/лево за да изберете саканиот настан на означеното канал. Детални информации како целосното име на настанот, почетокот и крајното време, датумот, жанрот и краток опис ќе бидат прикажани на дното на еcranот, ако се достапни.

За повеќе информации во врска со истакнатиот настан, притиснете **OK** копче. Изберете Преглед ако програмата е моментално во живо.

За да ги видите настаните од претходниот или следниот ден, едноставно притиснете цвено или зелено копче. За да додадете или отстраните каналите до/од фаворити, едноставно притиснете жолти или сини копчиња соодветно. Овие функции се доделени на обоените копчиња на вашиот далечински управувач, ако се достапни. Погледнете на инструкциите на еcranот за специфичните функции на секое копче.

Имајте на ум дека водичот нема да биде достапен ако ТВ влезниот извор е заклучен. Можете да го заклучите/отклучите влезниот извор со одење во Live TV Settings > TV Options > Channel Options > Parental Controls > Source Locked.

К.Б.А.Г Омилена



К.Б.А.Г.А Додај во омилени

Додадете ги вашите најгледани или омилени канали на листата на омилени со следење на следните чекори:

- На почетниот екран изберете апликација Live TV и притиснете **OK** за да ја отворите или притиснете **копче Live TV** на далечинското управуваче
- Изберете канал кој сакате да го додадете
- Притиснете копче **за поставување** на далечинското управуваче и преминете кон Канали и влезови > Канали > омилени
- Изберете Додавање во фаворити и изберете на која листа да го додадете овој канал.

Алтернативно, можете да додадете канали на вашата листа на омилени во менито на апликацијата за ТВ во живо. Ве молам, погледнете во поглавјето 11.2.2.

Забелешка: Можете да додадете ист канал на повеќе листи на фаворити.

За да ги видите вашите омилени листи, видете го поглавјето 11.2.4.

К.Б.А.Г.Б Отстрани од Омилени


Отстранете канали од листата на омилени со следење на следните чекори:

- На почетниот екран изберете апликација Live TV и притиснете **OK** за да ја отворите или притиснете копче Live TV на далечинското управуваче
- Изберете канал кој сакате да го избришете
- Притиснете копче **за поставување** на далечинското управуваче и преминете кон Канали и влезови > Канали > омилени
- Изберете Отстрани од омилени и изберете од која листа да го избришете овој канал.

Алтернативно, можете да ги избришете каналите од листата на омилени во менито на апликацијата за ТВ во живо. Ве молам, погледнете во поглавјето 11.2.3.


Забелешка: Ако имате ист канал во повеќе листи на фаворити, отстранувањето од една листа не влијае на другите листи.

К.Б.А.Д Дијагностицирање на канали



- **Фреквенција (MHz):** Ја покажува фреквенцијата на одреден канал. Со притискање на **OK** ќе се прикаже поп-ап прозорец, каде што фреквенцијата на каналот, нивото на сигналот и квалитетот ќе бидат прикажани.
- **Service ID:** Го прикажува Service ID на одреден канал.
- **Мрежен идентификатор:** Го прикажува мрежниот идентификатор на одреден канал.
- **Име на мрежата:** Го прикажува името на мрежата на одреден канал.

К.Б.А.Е Организатор на каналот



За да ја уредите листата на канали, прво се уверете дека LCN функцијата е оневозможена во менито за поставување на дигитални канали со следење на овие чекори. За повеќе информации за LCN функцијата, видете во поглавјето 10.2.1.2.4.

- Отворете апликација за ТВ во живо
- Притиснете копче **за поставување**
- Пристапете до Канали и влезови > Канали > Подесување на дигитални канали > LCN. Исклучете го LCN.
- Враќање на каналите со притискање на **копчето Назад**
- Изберете Организатор на канали и притиснете **OK** копче

Изберете канал на кој сакате да направите промени и притиснете **OK**. Достапни се следниве опции:

К.Б.А.Е.А Канал HIDE

Скриј канал од листата на канали. Нумерацијата на каналите ќе остане непроменета.

- Изберете канал кој сакате да го скриете и притиснете **OK**.
- Изберете Hide во поп-ап менито и притиснете **OK**.
- Притиснете **Назад** за да се вратите на ТВ во живо.

За да ги откриете каналите, следете ги следниве чекори:

- Изберете канал кој сакате да го скриете и притиснете **OK**.
- Изберете Unhide во поп-ап менито и притиснете **OK**.
- Притиснете **Назад** за да се вратите на ТВ во живо.

К.Б.А.Е.Б Замена на канали

Префрлете ја позицијата на каналите во листата на канали.

- Изберете канал и притиснете **OK**.
- Изберете Замена во поп-ап менито и притиснете **OK** за да влезете во режим на замена.
- Изберете канал на кој сакате да ја смените позицијата и притиснете **OK**.
- Обележете друг канал со кој сакате да ја смените позицијата и притиснете сино копче.
- Притиснете **OK** за да ја потврдите акцијата.

Бројот на заменети канали ќе се ажурира автоматски во согласност со направените промени.

К.Б.А.Е.В Канал УРЕДИ

Уредување на информациите за каналот како што се бројот или името на каналот.

- Изберете канал кој сакате да го уредувате и притиснете **OK**.
- Изберете Уреди во поп-ап менито и притиснете **OK**.

- Ќе се појават поп-ап прозорци со бројот и името на каналот.
- Изберете кои информации сакате да ги уредувате и притиснете **OK**. Виртуелната тастатура ќе се појави, овозможувајќи ви да ги внесете вашите прилагодени информации.
- Изберете OK и притиснете **OK** на далечинското управуваче за да ги потврдите промените.
- Притиснете **Назад** за да се вратите на ТВ во живо.

Забелешка: Ако внесете број или име, кое е окупирало од друг канал, ќе се појави порака за грешка која предлага да внесете различни информации.

К.Б.А.Е.Г Канал INSERT

Поместување на повеќе канали на различна позиција, што резултира со промена на бројот. Редоследот на каналите останува непроменет.

- Изберете канал и притиснете **OK**.
- Изберете Insert во поп-ап менито и притиснете **OK**.
- Обележете и притиснете **OK** за да изберете еден или повеќе канали кои сакате да ги преместите.
- Обележете канал под кој сакате да ги поместите избраните канали и притиснете **OK**.
- Притиснете **OK** за да ја потврдите акцијата.

Забелешка: Бројот на канали ќе се ажурира автоматски во согласност со направените промени.

К.Б.А.Е.Д Канал DELETE

Отстранете несаканите канали од листата на канали. Имајте на ум дека за да ги вратите избришаните канали, ќе треба да извршите скенирање на каналите.

- Изберете канал и притиснете **OK**.
- Изберете еден или повеќе канали кои сакате да ги избришете во поп-ап менито и притиснете **OK**.
- Притиснете **OK** за да потврдите.
- Ќе се појави прозорец за потврда. Изберете Да и притиснете **OK**, ако сакате да продолжите.

Забелешка: Бројот на канали автоматски ќе се ажурира во согласност со направените промени.

К.Б.А.Е.Е Канал MOVE


Преурдување на позицијата на каналите во листата на канали.

- Изберете канал и притиснете **OK**.
- Изберете Премести во поп-ап менито и притиснете **OK**.
- Изберете канал кој сакате да го поместите и притиснете **OK**.


- Обележете канал под кој сакате да ги поместите избраните канали и притиснете **OK**.
- Притиснете **OK** за да ја потврдите акцијата.

Забелешка: Нумерацијата на каналите ќе биде ажурирана автоматски според направените промени.

К.Б.Б Надворешни влезови



К.Б.Б.А HDMI CEC поставувања




Ако функцијата HDMI CEC (Consumer Electronics Control) е активирана, можете да управувате со надворешниот уред поврзан на една од вашите HDMI конекции со помош на далечинското управуваче на телевизорот. За да работи правилно, поврзаниот надворешен уред исто така мора да ја поддржува HDMI CEC функцијата, мора да биде активиран и работата на HDMI CEC функцијата на поврзаниот надворешен уред мора да биде синхронизирана со HDMI CEC функцијата на телевизорот.

По дифолт, HDMI CEC функцијата е активирана и кога надворешниот уред е поврзан, соодветниот HDMI влезен извор ќе биде преименуван во името на поврзаниот уред.

Далечинското управуваче на телевизорот може да го контролира надворешниот уред автоматски штом ќе се избере поврзан HDMI извор.

- **CEC контрола:** Телевизорот може да ги контролира HDMI уредите.
- **Автоматско исклучување на уредот:** Кога го исклучите телевизорот, надворешниот HDMI уред ќе се исклучи автоматски.
- **Автоматско вклучување на телевизорот:** Кога го вклучувате надворешниот HDMI уред, телевизорот ќе се вклучи автоматски.

К.Б.Б HDMI формат на сигналот




Ова мени е достапно само ако изворот е поставен на HDMI, и ви овозможува да избирате помеѓу три достапни формати на сигнали:

- **Стандарден формат:** Ако го изберете овој формат, некои високи резолуции може да не бидат поддржани поради ограничувањето на пропусниот опсег на HDMI 1.4 протоколот.
- **Подобрен формат:** Телевизорот ќе прикажува висококвалитетни HDMI сигнали преку HDMI 2.1 конекција. **Забелешка:** Вашиот телевизор мора да има HDMI 2.1 конекција, и може да ви биде потребен HDMI кабел, кој поддржува HDMI 2.1 протокол. Изберете ја оваа опција само ако вашиот уред поддржува висококвалитетни HDMI формати, како што се: 4K 60Hz, 4:2:0 10 бит, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM игра итн.
- **Авто:** Телевизорот по дифолт ќе се обиде да прикаже висококвалитетни сигнали преку HDMI 2.1 конекција. **Забелешка:** Вашиот телевизор мора да има HDMI 2.1

конекција, и може да ви биде потребен HDMI кабел, кој поддржува HDMI 2.1 протокол. Ако уредот не го поддржува HDMI 2.1 форматот, телевизорот автоматски ќе се префрли на стандардниот формат на HDMI 1.4.

K.B Екран и звук

Прилагодување на поставките за слика, екран, звук и аудио излез. Користете копчиња за насочување за да изберете една од опциите на десната страна на еcranот и го потврдете својот избор со притискање **на OK**.



K.B.A Слика

Режим на слика

Во почетната инсталација на телевизорот, по дифолт, телевизорот е поставен на Еко режим на слика. Изберете еден од режимите на slikata и го потврдете својот избор со притискање на **OK** копчето на далечинскиот управувач.

WCG

Широкиот спектар на бои (WCG) често е поврзан со HDR, иако тие не се инхерентно поврзани. HDR го зголемува динамичкиот опсег, подобрувајќи ја јасноста на slikata со посветли светли и потемни темни. Спротивно на тоа, WCG ја подобрува репродукцијата на бојата, правејќи црвена боја поцрвена, сина посина и зелена позелена. Затоа, HDR квантитативно ја подобрува јасноста на slikata, додека WCG го прави тоа квалитативно. Притиснете **OK** за да изберете WCG опции.

- **Осветленост на еcranот:** Притиснете **OK** за да ја прилагодите осветленоста на еcranот.
- **Напредни поставувања:**
 - **Температура** на бојата: Поставете ја вашата температура на бојата. Достапните опции се стандардни, потопли, топли, ладни и постудени.

- **Динамичен контраст:** Динамичниот контраст е стандардно активиран. Можете да го активирате или деактивирате.
- **HDMI PC/AV режим:** Оваа опција на менито е достапна само кога компјутер или конзола за игри е поврзан со телевизорот.
- **Намалување на шумот:** Поставете го вашето намалување на шумот како Ниско, Средно, Високо, Автоматско или го исклучете.
- **Ресетирање на сликата:** Ресетирање на поставувањата на сликата на фабричките стандардни поставувања.
- **ALLM:** Auto Low Latency Mode (ALLM) е функција која автоматски се префрла помеѓу режим со ниска латентност и режим со висок квалитет на сликата во зависност од изворот на влезот од HDMI поврзан уред, како што е уредот за игри. Оваа опција на менито е достапна само кога компјутер или конзола за игри е поврзан со телевизорот.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) е технологија која се користи во телевизорите и видео екраните за да се намали замагленоста на движењето и треперењето во сцените кои брзо се движат. Проценката на движењето го идентификува движењето во последователни рамки, додека компензацијата на движењето создава и вметнува средни рамки за да го израмни движењето.

К.В.Б Екран

Прилагодете го соодносот на вашиот ТВ екран.

К.В.В Звук

Прилагодете ги поставувањата на звукот на телевизорот.

- **Режим на звук:** Поставете ги вашите параметри за звук како Стандарден, Кино, Музика, Вести или Личен.
- **Dolby Atmos:** Активирање или деактивирање на Dolby Atmos. По промената на оваа опција за подесување, морате кратко да го исклучите уредот од напојувањето и да го приклучите повторно (ресетирање).
- **Сурраунд режим:** Достапен само за мултимедија или ТВ репродукција во живо содржина која вклучува сурраунд звук.
- **Само звук:** Исклучете го ТВ еcranот и пуштајте само аудио. Оваа поставка е корисна кога слушате радио канали примени преку антена, кабелска телевизија или сателит.
- **Напредни поставувања:**
 - **Засилувач на дијалогот:** Автоматски го прилагодува звукот на дијалозите, правејќи ги да се разликуваат од другите звуци.
 - **Баланс:** Прилагодете ја левата и десната јачина на звукот за звучници и слушалки.
 - **Ресетирање на звукот:** Ресетирање на фабричките стандардни поставки на звукот.

К.В.Г Аудио излез

Излезен уред

- **ТВ звучници:** Изберете ја опцијата ако телевизорот не е поврзан со AV приемникот преку оптички аудио излез или преку HDMI кабел.
- **SPDIF/Оптички:** **Изберете ја аудио опцијата ако телевизорот е поврзан со AV приемникот преку оптички кабел.**
- **HDMI ARC:** Изберете ја аудио опцијата ако телевизорот е поврзан со AV приемникот преку HDMI од eARC портата на телевизорот.

Тип на аудио излез

- **PCM (импулсна кодна модулација):** Аналоген аудио сигнал се претвора во дигитален сигнал кој е индивидуално демодулиран и репродуциран од страна на AV приемникот.
- **Премин:** Аудио сигналот се препраќа до AV приемникот без ТВ модулација.
- **Авто:** ТВ аудио излезот е автоматски конфигуриран според поврзаниот AV приемник.

Дигитално аудио задоцнување (ms)

Поставете го задоцнувањето на аудио излезот.

Дигитална аудио јачина


Поставете ниво на јачина на звукот на аудио излезот.

eARC

- **Исклучено:** Активирање или деактивирање на eARC функцијата.
- **Автоматски:** eARC функцијата на HDMI излезот е автоматски конфигурирана според поврзаниот AV приемник или звучната лента.

К.Г Мрежа и интернет

Можете да ги конфигурирате мрежните поставки на телевизорот со користење на опциите на ова мени.



К.Г.А Wi-Fi вклучување/исклучување

Вклучете и исклучете функцијата за безжична LAN (WLAN).

К.Г.Б Изберете достапна Wi-Fi мрежа

Кога Wi-Fi функцијата е вклучена, достапните безжични мрежи ќе бидат наведени. Highlight See all и притиснете **OK** за да ги видите сите мрежи. Изберете еден и притиснете **OK** за да се поврзете. Може да биде побарано да внесете лозинка за да се поврзете со избраната мрежа во случај мрежата да е заштитена со лозинка.

К.Г.В Други опции

- Додавање на нова мрежа:** Додавање на мрежи со скриени SSID.
- Скенирањето секогаш е достапно:** Можете да дозволите на локацијата и други апликации да скенираат мрежи, дури и кога Wi-Fi функцијата е исклучена. Притиснете **OK** за да го вклучите и исклучите.

К.Г.Г Етернет опции


- Поврзан / Не е поврзан:** Го прикажува статусот на интернет конекцијата преку Етернет, IP и MAC адреси.
- Поставување на прокси:** Рачно поставување на HTTP прокси за пребарувачот. Овој прокси не може да се користи од други апликации.
- IP поставувања:** Конфигурирање на IP поставувањата на телевизорот.

К.Д Сметки и пријавување

- Google TV** сметка: Оваа опција ќе биде достапна ако сте се пријавиле на вашата сметка на Google. Можете да ги заклучите параметрите на сметката, да ги конфигурирате параметрите за синхронизација на податоците, да управувате со


плаќањата и купувањата, да ги прилагодите поставувањата на Google Assistant, да овозможите режим само за апликации и да ја избришете сметката од телевизорот.

- **Додавање на сметка:** Додавање на нова сметка со пријавување на неа.
- **Додавање на дете:** Додавање на сметка пријателска за деца со родителска заштита.



K.E Приватност

Промена и прилагодување на поставувањата за приватност и дозволите на апликацијата.



Поставувања на уредот:

- Локација:** Изберете дали Google може да собира податоци за локација според вашиот Wi-Fi. Важно е да му ја обезбедите на Google вашата локација, бидејќи инсталирањето на многу апликации зависи од гео-локацијата. Инсталирање на одредени апликации за пренос, особено оние кои пренесуваат ТВ еmituvani канали, е можно само според правилата за геолокација.
- Употреба и дијагностика:** Автоматско праќање дијагностички информации до Google.
- Реклами:** Изберете дали на Гугл му е дозволено да собира податоци за употреба и дијагностика и да промовира персонализирани реклами за вас.

Поставувања на сметката:

- Google Assistant:** Изберете активна сметка, прегледајте дозволи, изберете кои апликации треба да бидат вклучени во резултатите од пребарувањето, активирајте го филтерот за безбедно пребарување и ги прегледајте лиценците со отворен код.
- Плаќање и купување:** Поставување на Google плаќање и купување поставки.


Поставувања на апликацијата:

- Специјален пристап до апликација:** Изберете кои апликации можат да имаат пристап до вашите информации и да имаат посебен пристап.
- Безбедност и ограничувања:** Можете да ги користите опциите во ова мени за да дозволите или ограничите инсталација на апликации од други извори освен Google Play продавницата. Поставете ги опциите така што телевизорот не дозволува или

предупредува против инсталирање на апликации кои можат да предизвикаат сериозни проблеми.

K.Ж Апликации

Користете ги опциите во ова мени за да управувате со апликациите инсталирани на телевизорот.



Неодамна отворени апликации: Неодамна отворените апликации се прикажани овде.

Погледајте ги сите апликации: Изберете Погледајте ги сите апликации и притиснете **OK** за да се прикаже сеопфатна листа на сите инсталирани апликации на телевизорот. Исто така, ќе можете да го видите просторот за складирање на секоја апликација. Од таму можете да ги проверите верзиите на апликациите, да ги стартувате или принудно да ги запрете нивните операции, да ги деинсталирате преземените апликации, да ги проверите дозволите и да ги вклучите или исклучите, да управувате со известувања, да ги исчистите податоците и кешот и многу повеќе. Едноставно означете апликација и притиснете **OK** за пристап до достапните опции.


Дозволи: Управување со дозволи и некои други карактеристики на апликациите.

- Дозволи за апликации:** Апликациите ќе бидат сортирани по тип на категорија на дозвола. Можете да овозможите/оневозможите дозволи за апликации во рамките на овие категории.
- Пристан до специјална апликација:** Конфигурирање на карактеристиките на апликацијата и посебни дозволи.
- Безбедност и ограничувања:** Со користење на опциите на ова мени, можете да дозволите или ограничите инсталација на апликации од други извори освен Google

Play продавницата. Поставете го телевизорот да не дозволува или да предупредува пред инсталирање на апликации кои можат да предизвикаат штета.

K.3 Систем

Користете копчиња за да ги видите опциите За, Датум и Време, Јазик, Складирање, Моќ и енергија и други. Притиснете **OK** за да ја изберете соодветната под-опција која сакате да ја прилагодите.



K.3.A Пристапност

- Натписи:** Вклучете / исклучете наслови, го прилагодете нивниот јазик и големина на текстот и изберете стил на натпис.
- Текст со висок контраст:** Овозможи или оневозможи текст со висок контраст.
- Текст во говор:** Овозможете или оневозможете функцијата на Гугл за преобразување на текст во говор. Оваа функција автоматски ќе го изрази текстот прикажан на екранот. Тоа е корисна функција за луѓе со проблеми со видот. Во овој дел од менито можете да ги прилагодите поставувањата за текст во говор, како што се стапката на говор и стандардниот јазик.
- Пристапност** кратенка: Овозможи или оневозможи.
- Разговор:** Овозможете или оневозможете разговор и го прилагодете.
- Пристан до преклопник:** Овозможи или оневозможи пристап до прекинувач и го прилагоди.

K.3.Б За

Овде можете да најдете хардверски и софтверски информации за вашиот телевизор, како и за Андроид оперативниот систем и Нетфликс ESN верзијата.

- **Ажурирање на системот:** Изберете ја опцијата на менито и притиснете **OK** на далечинското управуваче за да проверите дали е достапно ажурирање на софтверот за вашиот телевизор.
- **Име на уредот:** Изберете ја опцијата на менито и притиснете **OK** на далечинското управуваче за да го смените името или да доделите персонализирано име за вашиот телевизор. Ова е важно бидејќи телевизорот треба да биде правилно идентификуван во вашата мрежа или кога се врши Chromecast функцијата.
- **Ресетирање:** Изберете ја опцијата на менито за да го ресетирате телевизорот на фабричките поставки и повторно да го инсталирате телевизорот.
- **Статус:** Во ова мени ќе ги најдете хардверските информации на вашиот телевизор како што се IP адреса, MAC адреса, Bluetooth адреса, серијски број и време на работа.
- **Правни информации:** Во ова мени ќе ги најдете правните информации на вашиот телевизор.
- **Модел:** Ви го покажува моделот на вашиот телевизор.
- **Андроид ТВ верзија на ОС:** Ви покажува која верзија на ОС е инсталрирана на вашиот телевизор.
- **Ниво на безбедност на Андроид ТВ оперативен систем:** Го покажува датумот на безбедносната закрпа инсталрирана на вашиот телевизор.

К.3.В Датум и време

Поставете датум и време на телевизорот. Можете овие податоци да бидат ажурирани автоматски преку мрежа или преку еmitувања. Поставете ги според вашата средина и преференции. Деактивирајте ја опцијата Автоматски датум и време ако сакате рачно да го смените датумот или времето. Потоа ги поставете датумот, времето, временската зона и часовните формати.

К.3.Г Јазик

Поставете го јазикот на менито на вашиот телевизор.

К.3.Д Тастатура

Изберете тип на виртуелна тастатура и управувајте со поставувањата на тастатурата.

К.3.Е Складирање

Вкупниот простор за складирање на телевизорот и поврзаните уреди, ако се достапни, е прикажан овде. За да видите детални информации за употребата, означете Внатрешна поделба за складирање или Надворешен уред за складирање поврзан уред и притиснете **OK**. Опции за исфрлање и форматирање на поврзаните уреди за складирање исто така се прикажани.

К.3.Ж Амбиентален режим

Амбиенталниот режим на телевизорот е функција која го трансформира ТВ екранот во дигитална рамка за слика или виртуелен уметнички еcran кога не се користи. Можете рачно да го стартувате овој режим во овој дел од менито.

- **Канали:** Изберете извор на слики или слики за прикажување во амбиентален режим.
- **Повеќе поставувања:**
 - Прикажување на времето во С или F. Можете да изберете да ги покажете двата системи на степени или воопшто да ги скриете степените.
 - Прикажи или скриј време.
 - Прилагодете лични фотографии и поставувањата на Google Photos.
 - Портрет на Google Photos.
 - Лична фотографија.
 - Прилагодете ја брзината на слайд шоуто.

К.3.3 Моќ и енергија

- **Однесување при вклучување:** Изберете дали сакате да го видите почетниот еcran на Google TV или последниот користен влезен извор откако телевизорот ќе се вклучи.
- **Штедење на енергија:** Прилагодете го времето на неактивност, по што телевизорот автоматски се исклучува.

К.3.И Улогите

Кога ја активирате Chromecast функцијата од мобилниот уред кој е во истата мрежа како и вашиот телевизор, вашиот телевизор ќе биде препознаен како Google Cast уред и ќе му овозможи на Google Assistant и други услуги да го разбудат вашиот телевизор и да одговорат на поврзаните Chromecast уреди. Ќе биде можно да се пренесува содржина или локална мултимедијална содржина од вашите мобилни уреди на телевизорот.

Изберете ги вашите преференции за достапноста на Chromecast. Имате три опции за поставување:

- **Секогаш:** вашиот телевизор секогаш ќе биде видлив за други уреди кои ја поддржуваат оваа функција (дури и ако е во режим на готовност и екранот е исклучен).
- **Додека кастинг:** Вашиот телевизор ќе биде видлив само додека ја користите Chromecast функцијата.
- **Никогаш:** Вашиот телевизор нема да биде видлив за други уреди.

К.3.К Гугл

Проверете дали има достапни ажурирања на системските услуги.

K.3.Л Системски звуци

Активирање или деактивирање на системските звуци.

K.3.М Телевизија

- **Таймер за спиење:** Поставете време по кое телевизорот треба да се исклучи автоматски.
- **Idle TV Standby:** Поставете време по кое телевизорот треба да се исклучи автоматски кога е неактивен.
- **Поставување на излезен таймер:** Поставете време по кое телевизорот автоматски треба да оди на почетниот екран или TV/HDMI режимот кога е неактивен.
- **Поставувања:**
 - **Заклучување:** Поставете опции за родителска контрола како што се: Овозможено / Оневозможено, Влезен изворен блок, канали кои треба да бидат блокирани, рејтинг и модификација на ПИН кодот.
 - **Моќ:**
 - **Wake on Network:** Enabled/Disabled.
 - **WoW:** Вклучете или исклучете функцијата Wake on WLAN. Оваа функција ви овозможува да го вклучите или разбудите телевизорот преку безжична мрежа.
 - **WoL:** Вклучете или исклучете функцијата Wake on LAN. Оваа функција ви овозможува да го вклучите или разбудите телевизорот преку мрежа.
 - **Wake on Chromecast:** Enabled/Disabled. Телевизорот ќе биде вклучен или исклучен со лансирање или запирање на Chromecast мултимедијална содржина од поврзан мобилен уред.
 - **Мрежна готовност:** Во мрежен режим на готовност, режимот на готовност на телевизорот може да се контролира преку специјални апликации или други мрежни услуги. Активирањето на оваа функција предизвикува поголема потрошувачка на енергија.
 - **USB ADB:** Овозможи или оневозможи USB режим за дебагирање.
- **Ажурирање на софтверот:** Ажурирањето на софтверот на телевизорот автоматски ќе биде извршено од страна на Google преку воздух. Молиме не ја менувајте оваа опција на менито.
- **Правила и услови:** Погледнете ги правилата и условите.
- **Животна средина:** Изберете помеѓу Дом или Продавница.
- **RCU Firmware update:** Ажурирањето на софтверот на далечинското управуваче ќе биде автоматски извршено од страна на Google преку воздух. Молиме не ја менувајте оваа опција на менито.

K.3.НВреме на работење на системот

Целото време на работа на телевизорот е прикажано.


K.3.ОРестарт

Рестартирајте го телевизорот.

K.ИДалечински и додатоци

Поврзете ги вашите Bluetooth уреди како што се звучна лента, слушалки, Bluetooth звучници, глувче и тастатура или контролер за игри на телевизорот.

- Поставете уред кој сакате да го поврзете во режим на спарување.
- Изберете опција за спарување на додатоци и притиснете **OK** копче на далечинското управуваче за да започнете пребарување на Bluetooth уреди во режим на спарување.
- Достапните уреди ќе бидат препознаени и прикажани во листа.
- Изберете саканиот уред од листата и притиснете **OK** за да го започнете процесот на спарување со телевизорот.
- Кога процесот на спарување е завршен, Bluetooth поврзаните уреди ќе бидат наведени под додатоци.



K.К Помош и повратни информации

Имате ли прашања или сакате да оставите повратна информација во врска со Google TV?
Посетете помош на Google TV на g.co/tv/help.

Л ТВ ВО ЖИВО

Изберете апликација Live TV на почетниот екран и притиснете **OK** за да ја стартувате. Кога ќе ја стартувате телевизијата во живо за прв пат по инсталирањето на телевизорот, ќе бидете водени низ неколку дијалошки екрани. Овие екрани ќе ви информираат дека можете да гледате ТВ канали во живо преку апликации за стриминг во прилог на користење на ТВ тјунер инсталiran на вашиот телевизор.


Исто така, ќе биде побарано да креирате четирицифрен ПИН код. Овој ПИН код е потребен за конфигурирање на поставките во менито за родителска контрола.

Дополнително, истиот ПИН код ќе биде потребен за гледање на ТВ програми заштитени со родителска контрола, ако оваа опција е вклучена или при повторно скенирање за канали.

Притиснете **OK** во режим на ТВ во живо за да ги прикажете опциите на менито.


Л.А Мени на канали

Л.А.А Водич за програмата



Искусете ја удобноста на функцијата Електронски Програмски Водич (EPG) на вашиот телевизор, што ви овозможува лесно да го прелистувате распоредот на каналите кои моментално се достапни во листата на канали. Имајте на ум дека достапноста на оваа функција зависи од програмата.


За да пристапите до електронскиот програмски водич додека сте во режим на ТВ во живо, едноставно изберете соодветната опција на менито или притиснете EPG копчето на далечинскиот управувач. За да се вратите на ТВ во живо, притиснете **копче Назад** на далечинскиот управувач.



Изберете тековен или претстојен настан и притиснете **OK** за да го прочитате описот на содржината (ако е достапно за избраната програма).



На десната страна на еcranот, можете да видите Преглед или Потсетник за избор на кутии.

- Поглед:** Изберете ова поле и притиснете **OK** за да ја видите тековната програма.
- Потсетник:** Изберете ја кутијата за да поставите потсетник за гледање на оваа програма. Овој потсетник ќе биде прикажан на ТВ еcranот пред да започне избраната програма.



Л.А.Б Достапни се нови канали

Изберете еден од изворите на ТВ пренос во живо или една од апликациите во живо за да ја започнете или завршите инсталацијата.





Л.Б ТВ опции

За да ги видите ТВ опциите, притиснете **OK** во режим на ТВ во живо и ги користете насочените копчиња за да се прелистите до менито на ТВ опции.


Л.Б.А Јазик на титловите

Погледнете ги достапните опции за превод на тековната ТВ програма. Изберете ја претпочитаната опција и го потврдете својот избор со **копчето OK**.



Л.Б.Бдодај омилена

Креирајте омилени листи и додавајте ги вашите претпочитани канали на нив.



Забелешка: Имате само четири листи на омилени на располагање. Изберете една од листите и притиснете **OK** копче за да го додадете тековниот канал на избраната листа на фаворити.




Во режим на ТВ во живо, притиснете копче за лево насочено за да ги прикажете листите на ТВ каналите, еmitуваните извори и листите на фаворити. Опционално изберете ATV, кабел, антена или сателит за прикажување на достапните зачувани ТВ канали. Во општата листа, омилените канали ќе бидат означени со симбол на срце.

Ако сакате да ги прикажете само каналите додадени на една од вашите омилени листи, изберете еден кој веќе сте го создале.

		Das Erste HD
ATV	9	♥ 🔍 >
	ZDF HD	
Cable	10	♥ 🔍 >
	SAT.1 A	
Antenna	11	♥ 🔍 >
	ProSieben Austria	
Satellite	12	♥ 🔍 >
	RTL Austria	
Favorites 1	13	♥ 🔍 >
	RTLZWEI Austria	
Favorites 2	14	♥ 🔍 >
	Kabel 1 Austria	
Favorites 3	15	♥ 🔍 >
	VOX Austria	
Favorites 4	16	♥ 🔍 >
	sixx AUSTRIA	
	17	♥ 🔍 >
	SAT.1 Gold Österreich	
	18	♥ 🔍 >
ATV	1	♥ 🔍 >
	RTL Austria	
Cable	2	♥ 🔍 >
	Kabel 1 Austria	
Antenna	3	♥ 🔍 >
	VOX Austria	
Satellite	4	♥ 🔍 >
	RTLZWEI Austria	
Favorites 1		
Favorites 2		
Favorites 3		
Favorites 4		
ATV	1	♥ 🔍 >
	sixx AUSTRIA	
Cable	2	♥ 🔍 >
	Pro7 MAXX Austria	
Antenna		
Satellite		
Favorites 1		
Favorites 2		
Favorites 3		
Favorites 4		



Л.Б.ВОтстранување на омилена

Отстранете го моменталниот ТВ канал од една или сите ваши омилени листи.





Л.Б.Г Отворени фаворити

Прикажи ги креираните листи на фаворити.



Л.Б.Д Аудио јазик



Некои телевизиски канали нудат повеќе аудио јазици. Изберете го претпочитаниот аудио јазик во ова мени.



Л.Б.Е Опции за канали

Л.Б.Е.А Прилагодување на листата на канали

Изберете канали од листата кои не сакате да се прикажуваат во листата на канали. За ова използвайте копче за десна насока на далечинскиот управувач.




Л.Б.Е.Б Родителска контрола

Поставете различни опции за родителска контрола. За да пристапите до нив, ќе треба да го внесете ПИН кодот што го поставувате по отворањето на апликацијата за ТВ во живо за прв пат.

- **Овозможено / Оневозможено:** Овозможи или оневозможи функцијата за родителска контрола.
- **Source Lock:** Lock TV еmitувани извори или надворешни влезни извори.
- **Блокирани канали:** Блокирање на одредени телевизиски еmitувани канали.
- **Рејтинг:** Дефинирање и поставување на различни граници на рејтинг.
- **Промена на ПИН:** Управувајте со вашиот ПИН код.


Л.Б.Е.В CI CAM пин код


Активирање или деактивирање на функцијата за внесување на CI CAM PIN код ако е достапна или потребна за поврзаниот CI CAM модул.



Л.Б.Е.Г Заеднички интерфејс


Пристапете до менито на поврзан CI модул со притискање на **копчето OK**.





Л.Б.Е.Д Лиценци со отворен код

Погледнете информации за лиценците со отворен код.




Л.Б.Е.Е Верзија

Погледнете ја верзијата на софтверот на ТВ уредот.


М Апликација за мултимедијален плеер

Ако сакате да пуштате мултимедијални содржини како филмови, музика или слики од надворешни уреди за складирање поврзани на USB портата, ја лансирајте апликацијата за мултимедијален плеер од почетниот экран.

Забелешка: Поврзаните USB уреди за складирање, како што се HDD/SDD или USB стикови мора да бидат форматирани во **FAT32 или NTFS**. Уредите форматирани во exFAT не се поддржани.



Изберете USB уред за складирање на еcranот и притиснете **OK** копче. Зачуваната мултимедијална содржина ќе биде прикажана. Изберете саканата содржина и притиснете **OK** за да ја прикажете.



H Решавање на проблеми

Нема струја	Ако сè уште нема напојување, молиме исклучете го приклучувањето и повторно го поврзете со приклучокот по 60 секунди. Повторно го вклучете напојувањето.
Нема слика	Проверете дали кабелот на антената на задната страна е правилно поврзан. Погледнете други канали за да видите дали проблемот сè уште се појавува
Видеото се појавува без звук	Пробајте да ја зголемите јачината на звукот. Проверете дали звукот на телевизорот е исклучен или не.
Далечинското не работи	Уверете се дека пластичната кеса која доаѓа со далечинското управуваче е отстранета. Пробајте да го користите далечинското на пократко растојание од телевизорот. Проверете дали поставувањето на батериите е правилно или пробајте да користите нови батерии со далечинскиот управувач. Телевизорот ќе премине во режим на готовност ако не добие одговор во рок од неколку минути.
Проблемите се нерешени	Исклучете го кабелот за напојување и чекајте 30 секунди, а потоа повторно го поврзете кабелот за напојување со приклучокот. Ако проблемите сè уште постојат, не се обидувајте да го поправите телевизорот сами. Љубезно контактирајте сервисниот центар.
Dolby Atmos не работи со поврзани стриминг уреди	<p>A. Поврзете го стриминг уредот</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Приклучете го уредот за стриминг на една од HDMI портите на вашиот Thomson TV. <p>B. Обезбеди соодветна конекција со AV приемник/засилувач</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Потврдете дека вашиот AV приемник / засилувач поддржува Dolby Atmos. ○ Поврзете го вашиот Thomson телевизор со помош на HDMI eARC портата на HDMI In портата на AV приемникот / засилувачот. <p>B. Потврдете достапност на Dolby Atmos</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Кога пуштате видео, проверете го описот на видеото за опции за аудио репродукција. ○ Dolby Atmos ќе биде наведен како опција ако конекциите се правилно поставени и AV приемникот/засилувачот го поддржува.

О Технички спецификации

Thomson Google TV UHD странични нозе

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Работен напон	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Аудио излезна мок	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потрошувачка на енергија (W)	90	100	110	200
Мрежна потрошувачка на енергија во режим на готовност (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	6	8,58	11,48	17,02
Димензии на телевизорот ДхШхВ (со држач) (мм)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Димензии на телевизорот ДхШхВ (без држач) (мм)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Прикажување	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см
Резолуција на еcranот	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD странични нозе бели

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Работен напон	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Аудио излезна мок	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Потрошувачка на енергија (W)	90	100	110
Мрежна потрошувачка на енергија во режим на готовност (W)	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	6	8,58	11,48
Димензии на телевизорот ДхШхВ (со држач) (мм)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Димензии на телевизорот ДхШхВ (без држач) (мм)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Прикажување	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см
Резолуција на еcranот	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD централна трибина

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Работен напон	AC 100-240V 50/60Hz				
Аудио излезна мок	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потрошувачка на енергија (W)	100	120	140	200	240
Мрежна потрошувачка на енергија во режим на готовност (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	10	13	14,7	19,5	24
Димензии на телевизорот ДхШхВ (со држач) (мм)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Димензии на телевизорот ДхШхВ (без држач) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956

Прикажување	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 189 см
Резолуција на еcranот	3840 x 2160				

Thomson Google TV QLED странични нозе

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Работен напон	AC 100-240V 50/60Hz				
Аудио излезна мок	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потрошувачка на енергија (W)	100	120	140	200	300
Мрежна потрошувачка на енергија во режим на готовност (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Димензии на телевизорот ДхШхВ (со држач) (мм)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Димензии на телевизорот ДхШхВ (без држач) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Прикажување	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	85" / 215 см
Резолуција на еcranот	3840 x 2160				

Thomson Google TV QLED централна трибина

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Работен напон	AC 100-240V 50/60Hz				
Аудио излезна мок	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потрошувачка на енергија (W)	100	120	140	200	240
Мрежна потрошувачка на енергија во режим на готовност (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	10	13	14,7	19,5	23,6
Димензии на телевизорот ДхШхВ (со држач) (мм)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Димензии на телевизорот ДхШхВ (без држач) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Прикажување	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 190 см
Резолуција на еcranот	3840 x 2160				

Томсон Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Работен напон	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Аудио излезна мок	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потрошувачка на енергија (W)	100	120	140	200
Мрежна потрошувачка на енергија во режим на готовност (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	10,8	14	15,8	21,3
Димензии на телевизорот ДхШхВ	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904

(со држач) (мм)				
Димензии на телевизорот ДxШxВ (без држач) (мм)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Прикажување	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164
Резолуција на еcranот	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Томсон Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/55QG7C0 4	65QG7C14/65QG7C0 4	75QG7C14
Работен напон	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Аудио излезна мок	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Потрошувачка на енергија (W)	120	140	170	200	240
Мрежна потрошувачка на енергија во режим на готовност (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	10	13	14,7	19,5	24
Димензии на телевизорот ДxШxВ (со држач) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Димензии на телевизорот ДxШxВ (без држач) (мм)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Прикажување	43" / 109 см	50" / 126 см	55" / 139 см	65" / 164 см	75" / 189 см
Резолуција на еcranот	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Работен напон	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Аудио излезна мок	2 x 12	2 x 12
Потрошувачка на енергија (W)	300	500
Мрежна потрошувачка на енергија во режим на готовност (W)	0,5	0,5
Тежина (кг)	29,8	46,42
Димензии на телевизорот ДxШxВ (со држач) (мм)	1890x95x1082	2227x89x1271
Димензии на телевизорот ДxШxВ (без држач) (мм)	1890x360x1115	2227x389x1321
Прикажување	85" / 215 см	100" / 223,5 см
Резолуција на еcranот	3840 x 2160	3840 x 2160

О.А Ограничувања

Наменети само за внатрешна употреба.

О.Б Лиценци

Предмет на промени. Како последица на континуирано истражување и развој технички спецификации, дизајнот и изгледот на производите може да се промени. Google TV е името на софтверското искуство на овој уред и заштитен знак на Google LLC. Google, YouTube, Google Cast и YouTube Music се трговски марки на Google LLC. Google Assistant не е достапен на одредени јазици и земји. Достапноста на услугите варира во зависност од земјата и јазикот. Netflix е регистриран заштитен знак на Netflix, Inc. Потребно е членство во стриминг на Нетфликс. 4K Ultra HD достапноста зависи од вашиот претплатнички план, интернет услуга, можности на уредот и достапност на содржината.

www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и други земји и региони. Wi-Fi е регистриран заштитен знак на Wi-Fi Алијансата®. Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, како и логото на HDMI се трговски марки или регистрирани знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc. во САД и други земји. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и двојниот D симбол се трговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено под лиценца од Dolby Laboratories.

Доверливи необјавени дела. Copyright © 1992-2025 Dolby Laboratories. Сите други производи, услуги, компании, трговски марки, трговски или производни имиња и логоа наведени тука се во сопственост на нивните сопственици. Сите права се задржани. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Виена, Австрија. Овој производ е произведен и продаден под одговорност на StreamView GmbH. THOMSON, и логото на THOMSON се трговски марки користени под лиценца од StreamView GmbH - повеќе информации на www.thomson-brand.com.